

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



НАСТАВНА  
ПРОГРАМА

ЈАЗИК И КУЛТУРА НА ВЛАСИТЕ

ДЕВЕТГОДИШНО  
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, јуни 2014

IX ОДДЕЛЕНИЕ




7

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
БИРД ЗЕ РАЗВИЈИТЕ СВЕДЕСАНИЕ И НАУКА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВИЈИТЕ СВЕДЕСАНИЕ И НАУКА

Приказно: 02.09.2014

Орг. број/име	Број	Приказен	Будетност
02	12110		



Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 25 став 2 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/2010, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/2014) министерот за образование и наука ја утврди наставната програма по предметот јазик и култура на Власите за IX одделение, на деветгодишното основно востпитание и образование

## **1. ВОВЕД**

Наставниот предмет јазик и култура на Власите ги опфака четирите јазични вештини : слушање, читање, зборување и пишување. За разлика од првите години на изучување на овој наставен предмет каде изучувањето, пред се, се заснова на практичната примена на јазикот, во овој образовен циклус изучувањето на предметот јазик и култура на Власите ќе се насочи кон продлабочување, проширување и систематизирање на теориското знаење, согласно интелектуалните способности на ученикот.

Одредени содржини кои повторно се појавуваат во програмата претходно биле работени на ниво на препознавање, а во овој образовен циклус ќе се продлабочува усвојувањето и ќе се развиваат вештини за практична примена.

Назив на наставниот предмет: јазик и култура на Власите

Година на изучување на наставниот предмет: IX одделение

Број на часови на наставниот предмет:

- број на часови неделно: 2 часа
- број на часови годишно: 72 часа

Статус на наставниот предмет: изборен предмет

## **2. ПЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ (за VII, VIII и IX одделение)**

**Ученикот/ученичката:**

- да се оспособи да комууницира усно и писмено на влашки јазик, да ја богати општата и јазичната култура и да изгради почит кон многујазичноста;
- да формира критички став кон својата и кон другите култури и да се оспособи за почит на различите, општочовечките права и правата на заедниците;
- да се поттикнува изучувањето на влашкиот јазик и запознавањето на културните специфики на Власите;
- да развива разни јазични, комуникативни, интеркултурни компетенции за изучување и користење на влашкиот јазик;
- да формира способност за поврзување на стекнатите знаења од изборниот предмет со знаењата од другите јазици (мајчин, наставен или странски јазици) и другите предмети;
- да формира навики и развива способности за слушање, говорење, читање и пишување преку систем од знаења на јазични и реченички единици, фонетски, правописни, лексички и граматички норми;
- да развие способност за самостојно учење и самооценување според Заедничката европска референтна рамка за јазиците (европско јазично потфолио).

### **3. ЩЕЛИ НА НАСТАВАТА ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ**

**Ученикот/ученичката:**

- да чита и разбира автентични једноставни текстови поврзани со неговите/нејзините интереси;
- да разликува различни форми и видови на текстови:писма, дијалог, автобиографија, интервју, анкета и др;
- да учествува во спонтани говорни ситуации на секојдневни теми поврзани со неговите/нејзините интереси и користејќи јазични елементи и функции соодветни за нивото;
- да ги разликува формалните од неформални говорни ситуации;
- да умее писмено да раскажува вистински настан следејќи одреден хронолошки ред и користејќи јазични елементи и функции соодветни на нивото;
- да користи граматички и правописни норми при говорењето, читањето и пишувањето соодветно на нивото;
- да го збогатува континуирано речникот со нови зборови и изрази од влашкиот јазик;
- да учествува во спонтана говорна интеракција во која искажува свои мислење, ставови и факти;
- да се запознава со нови елементи од влашката култура но, но и да стекнува интеркултурни компетенции;
- да развива чувство на почит кон влашката култура и општо кон другите култури.

#### 4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката: - да разбира спонтани комуникативни ситуации на теми интересни на учениците; - да ја разбира главната идеја на една формална усна или писмена комуникација на позната тема;	Промените во мене и околу мене (нашата околина)	Еднаквост меѓу момчињата и девојките, лубовни проблеми Egalitatea anamisa di tinijii Региони Пејзажи, планинарење, филм, младински манифестации и др. Peisaj, alinari pit muntă Слободни активности, патување и др.; Activităts liberă, sălătăruri	Активности за: - слушање и читанье со разбирање на о текстови поврзани со темата; - откривање на логичниот редослед на настаните (подредување на реченици во текст, точен/неточен одговор итн). - Разговори за разни за хоби и други активности интересни за ученикот/ученичката.
- да участвува во спонтана говорна интеракција на актуелни и познати теми за неговата возраст, користејќи ги соодветните граматички структури и јазични функции;	Уметноста во мојот свет Младите и новата технологија / блог, комуникација - Интернет	Сликарство, литературуни жанрови, фотографија, архитектура... Pictură, zugrăpseari Computer, internet , blog, / Viber Планови за мојата иднина Planuri ti yunitorlu Приредба, концепт, изложба Spectacol, concert, expoziții	- Пишувanje за планови за иднина. -Барање/давање кратки информации во врска со темите во програмата . - Разговори за интересот на учениците и видовите на комуникации. -Разговор на тема: - фотографија; - архитектура; - училишни настани; - за необични спортиви и сл. - зборување за своите секојдневни активности и за плановите .



<ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги препознава предлогите и да знае соодветно да ги применува;</li> <li>- да ги разликува простите и сложените сврзници и соодветно да ги применува;</li> <li>- да ги разликува односните заменки од истоимените придавки и правилно да ги применува во усниот и писмениот говор;</li> <li>- да умеет да ги разликува безличните форми на глаголите и соодветно да ги применува;</li> <li>- да ги препознава формите на формите на глаголите во предминатото минало време;</li> <li>- да умеет да ги разликува формите на предминатото минало време од другите форми на минати времиња (прости и сложени);</li> <li>- да го применува сегашното време од сојузниот начин и да го препознава минатото време на сојузниот начин;</li> <li>- да го препознава инфинитивот од најчесто употребуваните глаголи и соодветно да го применува;</li> </ul>	<p><b>Интерпункциски знаци</b></p> <p><b>Сојузен начин</b></p> <p><b>Пред минало минало време- ниво на препознавање</b></p> <p><b>Примена на сојузниот начин</b></p> <p><b>Условен начин</b></p> <p><b>Минато време- ниво на препознавање</b></p> <p><b>Прости и сложени реченици</b></p> <p><b>Пасивен начин</b></p> <p><b>Видови реченици</b></p> <p><b>Елементи на речениците</b></p> <p><b>Subiect / verbul/ obiect direct</b></p>	<p><b>Punctu, virgola, ghilimele</b></p> <p><b>S-am lucrată – va s-eara ma ghini...</b></p> <p><b>Pot s-nergu, s-agiuungu!</b></p> <p><b>S-aveal armasă aclo tora va s-earam pî pozitsii analță.</b></p> <p><b>Nu pîstipescu s-aves faptă astări lucrî nibuni !</b></p> <p><b>Vrea s-moară di foami.</b></p> <p><b>Propozitii shi frazi</b></p> <p><b>Bâsearica easti adrâtă di... prentsipală</b></p> <p><b>Propozitisa subordonatâ/ prentsipală</b></p> <p><b>Aktivnosti za:</b></p>	<p>- Вежби за усвојување и примена на интерпункциски знаци во различни контексти.</p> <p>Активности за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- препознавање на реченици со формите на сложено минало од сојузниот начин;</li> <li>- препознавање на реченици со формите на предминатото минало време од сојузниот начин;</li> <li>- разликување на односните заменки од истоимените придавки и нивна правилна употреба во усниот и писмениот говор.</li> <li>- Вежби за разликување на различните форми на сојузниот начин.</li> <li>- Вежби за примена на пасивниот начин.</li> <li>- Активности за: <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализа на прости и сложени реченици и нивните елементи;</li> <li>- разликување на разни форми на сложени реченици.</li> </ul> </li> <li>- Вежби за подредување на зборовите во реченицата.</li> </ul>
--	--	--	---

<p>-да усвојува комуникативни форми и развивајќи комуникативни вештини и исти ги применува во различни драматизации на комуникативни ситуации од секоидневниот живот и во писмена комуникација со свои врсници од други места и земји;</p> <p>- развивање на почит кон многујазичноста.</p>	<p>Искажување жалење Резимирање на исказ Земање/давање збор во дискусија/настан Барање дозвола Довршување на пишан текст</p>	<p><b>Cu jali mari va informedz ... Ljertats ma ... Tu soni voi s-dzâc... Ma s-nji dats izini Doamne, voi sâ spun ... /</b></p> <p>Desi pot s-intu ? Putets s-njii spunet iu pot s-caftu.... ?</p> <p>Tu soni putem s-dzatsem ca....?</p> <p>Iu va s-hiba aestu spectacol?</p>	<p>Активности од типот:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- драматизација на разни секојдневни ситуации прилагодувајќи ги комуникативните акти предвидени во програмата;</li> <li>- довршување на почат текст;</li> <li>- играње на ситуации во кои се изразува жалење;</li> <li>- пишување на е-майл пораки, писма, писмени жалби.</li> </ul> <p>- Информирање за училишни настани.</p> <p><i>Проектна идеја: Учениците поделени во парови или групи добиваат како задача да неколку комуникативни акти (Кога е претставета? Може ли да влезам? или др.) ги напишат во конкретни ситуации на што повеќе јазици од нашата земја за што ќе побараат помош од другари и познати од таа заедница, соседи, пријатели итн.</i></p>
---	--	--	--

## ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: Култура на Власите

<b>Цел</b>	<b>Содржини</b>	<b>Поими</b>	<b>Активности и методи</b>
<p><b>Ученикот/ ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да се поттикнува да чита различни творби од литературното творештво на Власите и другите заедници во РМ, соодветни за возраста;</li> <li>- да го продлабочува знаењето и да го проширива интересот за обележјата и традициите од животот на Власите и другите и да гради позитивен став во однос на културните и јазичните разлики;</li> <li>-да развива чувство на почит кон власката и кон другите култури,</li> <li>-да се оспособи да размислува за културното потекло и минатото на Власите, менувањето на културата и влијанието на културата на нив, но, и на другите.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Народни песни, инструменти, носии, ора и игри интересни за младите</li> <li>- Литературни творби од влашки автори или преведени од други автори наменети за младите</li> <li>- Обичаи и други обележја од животот на Власите и другите заедници од нашата земја</li> <li>-да се оспособи да размислува за културното потекло и минатото на Власите, менувањето на културата и влијанието на културата на нив, но, и на другите.</li> </ul>	<p>Народни и новокомпонирани поп</p> <p>влашки песни, носии, ора и игри</p> <p>Oclj di amuri, Aumbra ali dadi</p> <p>-литературни творби на теми интересни за млади</p> <p>Cicirli a vteamiljei</p> <p>-традиции, обичаи и обележја од животот на Власите.</p> <p>Arafut cari s-dutsea casă di cassâ fâs cuasă</p> <p><i>Проектна идеја: Учениците со помагат групи истражуваат за минатото на Власите и нивните соодои од другите заедници користејќи различни извори на информацији и подготвуваат презентации на наоѓањата и тоа го презентираат пред класот. Да се поттикне дискусија помеѓу учениците водена од наставникот и насочувана кон предизвикување на чувство на емпатија и свест за други културни средини и сојузниција.</i></p>	<p>Активности за препознавање на разни стилови на влашката народни и ново компонирани песни и организирање на разни активности со истите разговор за темата и сл.</p> <p>- Разговор за традиционалните музички инструменти, песни и ора.</p> <p>-Читање текстови и разговор за познати автори на литература на влашки јазик.</p> <p><i>Проектна идеја: Учениците со помагат групи истражуваат за минатото на Власите и нивните соодои од другите заедници користејќи различни извори на информацији и подготвуваат презентации на наоѓањата и тоа го презентираат пред класот. Да се поттикне дискусија помеѓу учениците водена од наставникот и насочувана кон предизвикување на чувство на емпатија и свест за други културни средини и сојузниција.</i></p>



## **5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ**

Наставната програма по јазик и култура на Власите е изготвена врз основа на најсовремените сознанија за методи за стекнување знаења и вештини и врз препораките на Заедничката европска референтна рамка за учење, предавање и евалвирање на знаењата на јазиците при што се водеше сметка и за принципот на корелација и интеграција, односно содржините предложени во програмата се во тесна корелација со содржините од наставните програми по македонски јазик и првиот и вториот странски јазик. Во програмата се вклучени и проектни идеи кои се како прилог активности на содржините, но, истите не се задолжителни и не се евалвираат како такви.

При планирањето на наставата во IX одделение наставникот/наставничката треба да ги планира интегрално целите вклучувајќи го и подрачјето „култура на Власите“ чии цели најчесто се реализираат интегрирано со другите содржини и како такви се усвојуваат. Така, содржини од културата како песни, раскази, народни приказни, басни и сл. се разработуваат развивајќи ги истовремено вештините читање со разбирање, зборување или пишување, како и прераскажување, опишување, користејќи при тоа граматичките структури и јазични функции соодветни на ова ниво.

Наставникот/наставничката при планирањето на содржините за деветто одделение треба да се придржува на правилата на постапност и систематичност, така што при разработката на новите содржини да се следи спиралната прогресија односно секогаш врз основа на повторување на веќе познати содржини да се надградуваат нови при што подеднакво да се развиваат четирите јазични вештини и да се продлабочуваат граматичките структури и јазичните функции и континуирано да се проширува зборовниот фонд.

Учениците кои го избираат овој наставен предмет од групата на изборни предмети за деветгодишното основно училиште во девето одделение го изучуваат со по 2 часа неделно.

### *Препораки за користење на годишното фонд на часови*

(72 часа годишно, 2 часа неделно)

- По наставни подрачаја се предлага: Јазик (Јазични вештини - слушање, говорење, читање и пишување-, граматички структури, јазични функции) - 60 часа;
- Култура на Власите - 12 часа.

*Наставни средства:*

- учебник избран за соодветниот предмет, одобрен од страна на министерот;
- приказни, песни, списанија, енциклопедии, речници и сл.;
- аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот - ЦД;
- други извори на учење: Интернет, ТВ, радио, образовни софтвери и др.

## **6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

На почетокот на учебната година наставникот/наставничката врши дијагностична проверка со цел да се запознае со предзнаената на учениците за влашкиот јазик во функција на квалитетното планирање и реализирање на идните активности. Дијагностичкото проверување наставникот може да го реализира со примена на повеќе инструменти, како што се: дијагностички тестови, со анкетни листови, со усни прашања подгответи од наставникот, со пишување куси насочени состави. Добиените резултати се слика за ученичките предзнаенja и претставува основа за планирање на реализацијата на Наставната програма и процесот на оценување во текот на наставната година.



### ***ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ***

- Во текот на наставата по влашки јазик во деветто одделение се препорачува формативно следење кое ќе овозможи формирање објективни оценување како повратна информација за постиганата на учениците во определен временски период.

Формативното следење на постигањата на учениците може да се реализира со користиње на повеќе методи за оценување:

- разговор наставник-ученик;
- усни искажувања;
- домашни работи;
- писмени вежби и тестови и др.;
- портфолио на учениците што отфаќа: собирање на показатели (детски изработки, творби, искази и сл.) за секој ученик посебно, тековни (формативни), однапред подгответи, евалуациони листи за секој ученик, кои се пополнуваат по конкретна негова активност или студии на случај во кои наставникот ја бележи фактичката состојба.

**СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ** - Врз основа на целокупните податоци од формативното оценување наставникот го опишува развојот на секој ученик поединечно, во рамките на секое програмско подрачје од наставната програма по влашки јазик во различни фази од учебната година, согласно законските регулативи.

## **7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства за деветгодишното основно училиште донесен од страна на Министерот за образование и наука со Решение бр. 07-1830/1 од 28.02.2008 година.

## **8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР**

Воститно - образовната работа во девето одделение може да ја изведува лице кое добро го говори влашкиот јазик, има сертификат за следење на обука и има завршено студии на:  
Филолошки факултет – наставна насока (но во недостаток на таков кадар може да предава и лице кое има завршено друг наставен факултет).

## **9. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Датум на започнување: 01.09.2014 година



**Потпис и датум на утврдување на наставната програма**

Наставната програма по предметот *јазик и култура на Влаште* за IX одделение од деветгодишното основно образование, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

№ М-13566  
26-08-2014 год.  
Скопје



МИНИСТЕР  
за образование и наука  
Абдиладим Адеми

Изготвил: работна група, координатор Марија Николова  
Контролиран: Трајче Георгиевски, раководител на одделение  
Одобрил: м-р Митко Чешларов, раководител на сектор

